



**ИЗВЕШТАЈ ЗА
ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2019
ГОДИНА**



Согласно член 35 од Законот за ревизија во Република Северна Македонија ("Службен Весник на РМ" бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), ТП Рангеловиќ, Скопје го објавува следниот:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

Извештај за транспарентност за 2019 година содржи информации во врска со:

- опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- опис на управувачката структура на друштвото за ревизија
- опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективността на функционирањето на овој систем
- датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно со членот 20-а од Законот за ревизија
- список на субјекти на кои е извршена ревизија во претходната година
- изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија, односно овластениот ревизор-трговец поединец за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година;
- финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет во четири категории: од услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и
- информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор



I. ОПИС НА ПРАВНАТА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ НА ОБЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР – ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

а) Адресни податоци

Полн назив:	ТП за сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување РАНЃЕЛОВИЌ Ненад Слободан Ранѓеловиќ Скопје
Опис на правна форма	Трговец поединец
Место на основање	Скопје
Дата на основање	14.04.2015
Основна главнина	Нема
Главна шифра на дејност според Централен Регистар	69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување
Регистерски број во ИОРРМ	ТП018
Број на лиценца за работа на вршење ревизија	Регистарски број на лиценца број 13 Број 08-396/1 од 27.04.2015
Адреса на подружници	Нема
Основани друштва во земјата и странство во целосна или доминатна сопственост на друштвото	Нема
Број на вработени на 31.12.2019 на неопределено работно време	3
Број на вработени на неопределено работно време на денот на Извештајот за транспарентност	3
Број на вработени на определено работно време	1 на 31.12.2019 / 1 на денот на Извештајот за транспарентност

б) Основање и правна структура

ТП Ранѓеловиќ, Скопје е формиран во согласност со Законот за ревизија, регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 14.04.2015 година врз основа на Законот за трговски друштва како трговец поединец и има добиено од Советот за унапредување и надзор на ревизијата лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на овластен ревизор – трговец поединец со регистарски број на лиценца 13.

в) Сопственост

ТП Ранѓеловиќ, Скопје е регистриран во Централниот регистар на Република Северна Македонија како трговец поединец и е во целосна сопственост на 1 (едно) физичко лице, овластен ревизор, Ненад Ранѓеловиќ. Имајќи ја во предвид формата на трговец поединец ТП Ранѓеловиќ, Скопје нема основна главнина и основачот одговара за своите обврски лично и неограничено со сиот свој имот.



в) Осигурување од професионална одговорност

Минимална сума за покривање на штетен настан	120.000,00 евра, односно 7.380.000,00 денари
Број на полиса	130010045090
Друштво за осигурување	Уника АД, Скопје
Период на осигурување	21.04.2019 – 21.04.2020

г) Список на овластени ревизори вработени во друштвото на ден 31.12.2019 година

Ред. бр.	Број во регистер	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР	Број на лиценца
1	ОР207	Ненад Ранѓеловиќ	Број на лиценца 175 07-144/1 од 16.04.2014

II. ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА МРЕЖА И ПРАВНИТЕ И СТРУКТУРНИТЕ АНГАЖМАНИ ВО МРЕЖАТА КАДЕ ШТО ПРИПАЃА СУБЈЕКТОТ

ТП Ранѓеловиќ, Скопје делува како овластен ревизор на територија на Република Северна Македонија и не припаѓа на ниедна професионална мрежа. Канцеларијата е основана и работи со цел давање на услуги на комитентите кои делуваат на пазарот во Република Северна Македонија.

III. ОПИС НА УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА

Управител на ТП Ранѓеловиќ, Скопје е Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор

IV. ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОВОЈ СИСТЕМ

Политиката на ТП Ранѓеловиќ, Скопје е да одржува високо ниво на интегритет, професионални стандарди и квалитетна услуга со константно следење на правната и економската легислатива, како и одржување на висок степен на професионално знаење.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, ТП Ранѓеловиќ, Скопје има усвоено Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од ТП Ранѓеловиќ, Скопје, кој е подготвен врз основа на насоките за политиките на контролата на квалитет дефинирани во Меѓународните Стандарди за ревизија, Кодексот на етика на професионалните сметководители на IFAC и Законот за ревизија.

Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од ТП Ранѓеловиќ, Скопје е изготвен согласно барањата на:

- МСКК 1 - Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1 и
- МСР 220 - Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи.

МСКК 1 се однесува на одговорностите на ТП Ранѓеловиќ, Скопје да воспостави и одржува систем на контрола на квалитет кој обезбедува разумно уверување, дека ТП Ранѓеловиќ, Скопје и персоналот се придржуваат на професионалните стандарди и законските барања и дека извештаите кои друштвото ги издава се соодветни на дадени околности. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:

- Одговорности на лидерите за квалитет во рамките на друштвото
- Релевантните етички барања
- Прифаќање и одржување на односите со клиентот и специфични ангажмани



- Човечките ресурси
- Извршување на ангажманот и
- Надгледување

МСР 220 се однесува на одговорностите на ТП Ранѓеловиќ, Скопје и ревизорскиот персонал само за ревизорските ангажмани.

Одговорен за квалитетот на севкупната ревизорска работа на друштвото е управителот на друштвото (овластен ревизор) кој во името на ТП Ранѓеловиќ, Скопје ги потпишува ревизорските извештаи.

Управителот на ТП Ранѓеловиќ, Скопје донесува програма во вид на прашалници за постапките и процедурите за вршење на внатрешната контрола на квалитетот. Со оглед дека ТП Ранѓеловиќ, Скопје е микро субјект трговец поединец, и во кое засега има вработен само еден овластен ревизор, нема посебно одделение за внатрешна контрола на квалитет, при што внатрешната контрола ќе се спроведува со ангажирање на овластен ревизор надворешно лице врз основа на договор за проверка на квалитетот на ревизорски ангажман во целост почитувајќи ги барањата на Меѓународните стандарди за ревизија.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, ТП Ранѓеловиќ, Скопје, доследно се придржува кон усвоениот Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од ТП Ранѓеловиќ, Скопје, како на ниво на трговец поединец, така и на ниво на поединечните ангажмани, се со цел да се обезбеди дека вработените се придржуваат кон интерните акти на друштвото при спроведување на поставените задачи од страна на раководителот на ревизорските тимови.

(прилог: изјава)

V. НЕЗАВИСНОСТ НА РЕВИЗОРОТ

ТП Ранѓеловиќ, Скопје посебно внимание и додава на независноста, а со тоа и на проверка во сите ситуации каде што е можно загрозување на независноста на ревизорот, бидејќи сметаме дека независноста е основа за квалитетот, објективноста, професионализмот и довербата во ревизорската работа. Независноста ја разбираме со исполнување на следниве критериуми:

- Чесност и објективност
- Професионална стручност и должно внимание
- Избегнување на етички судири со клиентите
- Доверливост
- Професионално однесување
- Почитување на барањата од Стандардите за етика



Независноста на ревизорот ние цениме дека е загрозна во следниве случаи:

- Доколку истовремено освен ревизорски услуги на клиентот му се обезбедуваат и сметководствени услуги и / или услуги на процена и судски вештачења
- Ако членови на ревизорскиот тим се во блиско сродство со некои од раководството на клиентот,
- Ако било кој од ревизорскиот персонал има било каков финансиски интерес со клиентот или е вклучен во управувачките и надзорни структури во органите на клиентот
- Ако еден ист ревизорски тим 5 години по ред врши ревизија кај ист клиент.

Независноста на ревизорскиот персонал се испитува на неколку нивоа и тоа: по пат на изјави, на годишно ниво за сите клиенти со кои друштвото има склучено договори за ревизија, пред назначување на членовите на конкретен ревизорски тим, а членовите на ревизорските тимови во одлуките за назначување се предупредени да го известат управителот доколку во текот на ревизијата се создадат околности со кои може да биде загрозна нивната независност.

(Прилог изјава)

VI. ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ И ДРУГИОТ РЕВИЗОРСКИ ПЕРСОНАЛ

ТП Ранѓеловиќ, Скопје им овозможува на своите вработени нивно натамошно професионално усовршување преку присуство на семинари во земјата и странство организирани од Институтот на овластени ревизори или акредитирани институции. Исто така се организираат интерни семинари од областа на ревизијата во рамките на друштвото, а се испраќаат и на семинари кои ги организираат овластени консултантски куќи од областа на даноците и сметководството. Друштвото располага и со солиден фонд на стручна литература, видео и аудио предавања од областа на ревизијата, даночната регулатива и сметководството.

(Прилог изјава)

VII. ДАТУМ НА ИЗВРШЕНА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА РЕВИЗОРОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 20-а ОД ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во текот на месец Декември 2019 година, беше извршена проверка на контрола на квалитетот согласно член 20-а од Законот за ревизија, за што беше издаден Извештај за извршена контрола на квалитет на 4 февруари 2020 година.



VIII. СПИСОК НА СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

ТП Ранѓеловиќ, Скопје во текот на 2019 година има извршено ревизија на финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018 година за следниве субјекти:

Законски ревизии на финансиски извештаи	
БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	
ДИВАЈН ДООЕЛ, Скопје	
БЕЛИМА РКСС ДОО, Охрид	
ВОДАВАТ 6 ДОО, Охрид	
МЕГА СПОРТ ДООЕЛ, Скопје	
АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, Скопје	
РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ ДОО, Скопје	
ВПФ АД, Скопје	
ВПФ ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД, Скопје	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП 100% БОНД	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП ПРЕМИУМ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	
ЕУРОХАУС АД, Скопје	
ИНЖИНИРИНГ СОЛУШН СЕРВИСЕС – ЕСС ДОО, Скопје	
ДМБ ПРОДУКЦИОН ДООЕЛ, Прилеп	
ГОРЕЊЕ ДООЕЛ, Скопје	
АРМАНЕКС ДООЕЛ, Скопје	
АБ НОВОСЕЛСКИ ДОО, Струмица	
УНИ АГРО ДОО, Велес	
Вкупно	19

Договорни ревизии на финансиски извештаи	
АБС-ЗБ КОМПАНИ ДООЕЛ, Скопје	
Вкупно	1

ТП Ранѓеловиќ, Скопје во текот на 2019 година има извршено ревизија на финансиските извештаи за периодот што завршува на 30 јуни 2019 година за следниве субјекти:

Законски ревизии на финансиски извештаи	
ВПФ ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД, Скопје	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП 100% БОНД	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ГРАВЕ ГЛОБАЛ	
Вкупно	4



IX. ФИНАНСИСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД РЕВИЗИЈАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ

ТП Рангеловиќ, Скопје обезбедува услуги во областа на ревизијата, вклучувајќи ревизија на единечни и консолидирани финансиски извештаи, проверка, други услуги на уверување како и други услуги вклучувајќи: советодавни услуги, услуги на даночно советување, посебно договорени постапки и слично. Дополнително ТП Рангеловиќ, остварува приходи од други ревизорски друштва и ревизори – трговци поединци, во вид на услуги за контрола на квалитет на поединечни ревизорски ангажмани, како и учество во ревизорските тимови на други ревизори. Овие приходи се прикажани во линијата „други советодавни услуги“ и за 2019 година изнесуваат вкупно 359.011,00 денари.

ВИД НА ПРИХОД	2019		2018	
	Во денари	%	Во денари	%
<input type="checkbox"/> услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСР)	1.765.509,00	56,58%	1.310.698,00	50,70%
<input type="checkbox"/> дополнителни услуги за уверување во квалитет (согласно другите релевантни објави на IFAC, прифатени и објавени	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<input type="checkbox"/> даночни советодавни услуги	1.354.759,00	43,42%	1.274.354,00	49,30%
<input type="checkbox"/> други неревизорски услуги	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Вкупно	3.120.268,00	100,00%	2.585.052,00	100,00%

X. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСНОВАТА ПО КОЈА СЕ УТВРДУВА ХОНОРАРОТ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР

При ревизијата, хонорарот се утврдува врз основа на буџетираните потрошени часови за ангажманот, зголемени за евентуални трошоци поврзани со самиот ангажман.

Скопје, 31 март 2020 година

Управител на
ТП Рангеловиќ, Скопје


Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор



ИЗЈАВА

ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Одговорниот за квалитетот на ревизиите, Управителот на овластениот ревизор - трговец поединец изјавува дека системот на контрола на квалитетот на овластениот ревизор - трговец поединец функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека овластениот ревизор - трговец поединец и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

Скопје, 31 март 2020 година

Управител на
ТП Рангеловиќ, Скопје


Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор



ИЗЈАВА

ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ

Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право, ТП Ранѓеловиќ, Скопје, има усвоено Политика за независност со цел да се овозможи сите партнери и вработени во ТП Ранѓеловиќ, Скопје да бидат објективни и независни од сите ревизорски и неревизорски клиенти и нивните поврзани субјекти. Со оваа политика се дефинираат услугите кои можат или не можат да се извршат од страна на ТП Ранѓеловиќ, Скопје како надворешен ревизор. Таа е дизајнирана да и помогне на ТП Ранѓеловиќ, Скопје во проценувањето на потенцијалните конфликти на интерес во работата која ќе ја извршуваат ревизорите.

Усвоениот систем на интерна контрола и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите доследно се спроведуваат.

Скопје, 31 март 2020 година

Управител на
ТП Ранѓеловиќ, Скопје


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор



ИЗЈАВА

ЗА ПОЛИТИКАТА ШТО ЈА СЛЕДИ ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА КОНТИНУРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки а согласно член 28 од Законот за ревизија, овластениот ревизор - трговец поединец има развиено политики на:

- континуирана едукација на овластените ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на РМ и од акредитирани институции во странство
- перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на консултантски куќи од Република Северна Македонија, интерни семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература, финансиска поддршка при подготовка и полагање на ревизорскиот испит, финансиска поддршка при доедукација во областа на информатички технологии
- консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници

ТП Рангеловиќ, Скопје, потврдува дека усвоениот систем на политики и процедури во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите од година во година доследно ги применува.

Скопје, 31 март 2020 година

Управител на
ТП Рангеловиќ, Скопје



Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор

